

ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ

Име на проектот	Изведба на енергетски ефикасни објекти во ЈЗПР-2018
Носител на проектот	Центар за развој на Југозападен плански регион
Проектен партнер 1	Општина Струга
Проектен партнер 2	Општина Охрид
Проектен партнер 3	Општина Кичево
Проектен партнер 4	Општина Дебарца
Проектен партнер 5	Општина Пласница
<i>Доколку е потребно додате уште редови</i>	
Времетраење на проектот во месеци	8 месеци
Датум на започнување на проектот (од денот на потпишување на договорот за финансирање на проектот)	09.07.2018г
Вкупен буџет (денари)	12.581.630 денари
Сопствено учество (денари)	Сите партнери во проектот (општините) во делот на сопствено учество обезбедија надзорен орган при реализација на проектот.
Одобрени средства (денари)	10.887.000 денари
Процент на одобрени средства во однос на бараните средства	86,39 %

<p>Остварени проектни цели согласно апликацијата</p>	<p>- Искористување на постојни потенцијали на енергија во регионот и заштеда на енергија во 4 објекти во 4 општини од Југозападниот плански регион; - Намалување на потрошувачката на топлинска енергија; - Спречување на топлинските загуби во објектите кои се дел од проектот;</p>
<p>Остварени проектни производи и резултати</p>	<p><u>Општина Струга – Делумна реконструкција и енергетска санација на објект на ЈОУДГ „8-ми Март - Пепрутка“</u> - поставување на нови ПВЦ прозори и врати - 145 парчиња, изолација на тавани - 265 м², термичка изолација - 246 м², изведување на нова електрика - 226,30 м²; монтажа на тавански ЛЕД светилки - 40 парчиња; монтажа на радијатори - 2 парчиња; вградување на керамички плочки - 7м²;</p> <p><u>Општина Охрид - Реконструкција на кров на ЈОУДГ „Развигорче“</u> - монтажа на нов кровен покривач од пластифициран лим - 1735 м²; поставување на нови опшивки - 730 м; поставување на нови опшивки со развиена ширина од 415мм - 730м; поставување на снегобрани - 215м; изработка и монтажа на скриен олук - 75м; изработка и монтажа на лимени капаци- 156м; изработка на дрвена подконструкција од тесана граѓа - 8,1 м³; поставување на попречни летви - 880 м;</p> <p><u>Општина Кичево-Реконструкција на надворешна фасада во Државен објект во Општина Кичево</u> - малтерисување и крпење на оштетени делови од постојни ѕидови - 280,96 м²; изработка на демит фасада - 1403,43 м²; изработка на парапети на балкони - 83,80 м²; изработка на површини околу отвори на врати и прозори на фасада - 694,32 +121,20 м; изработка на опшивка околу отвори - 257м.</p> <p><u>Општина Дебрга - Санација -реконструкција на објектот на заедницата во с.Волино</u> - демонтажа на постоечки покрив од керамиди - 292,5м²; рушење на постоечки тавани од трска и малтер - 146м²; рушење на патос - 138м²; демонтажа на постоечки прозори и врати - 25 парчиња; бетонирање на подна плоча - 110 м²; бетонирање на тротоари - 95,9м²; малтерисување на внатрешни ѕидови-114 м²; изработка на спуштен таван - 146м²; крпење на оштетени делови од фасада - 220м²; изработка на под од даски на кровна конструкција - 292,5м²; покривање на кров со керамиди - 292,5м²; термоизолација на подови - 145м²; термоизолација на кровна плоча - 168м²; вградување на прозори и врати - 28 парчиња; изработка на хоризонтални и вертикални олуци - 93,4м; монтажа на ѕидни керамички плочки - 30м²; подни керамички плочки - 160м²; електроенергетско напојување со разводни табли; електрична инсталација за осветление; санитарен водовод; фекална канализација; санитарија.</p>
<p>Реализирани активности</p>	<p>Реализирани активности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Координирање и менаџмент на проектот 2. Избор на консултанти за техничка спецификација и евалуација на понудите 3. Тендерски постапки (Струга, Охрид (2), Кичево (2) и Дебрга (1)) 4. Избор на надзорни органи (4) 5. Изведба на проектот за ЈОУДГ „8ми Март - Пеперутка“–Општина Струга 6. Изведба на проектот за ЈОУДГ „Развигорче“ – Општина Охрид

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Изведба на проектот за јавен објект во Кичево - Општина Кичево 8. Изведба на проектот за објектот на заедницата во с.Волино - Општина Дебрца 9. Извештаи од надзорен орган (4) 10. Пуштање во употреба на објектите
Активности кои не се реализирани	<p>- Изведба на проектот за ДГ во „Мустафа Кемал Ататурк“ –Општина Пласница</p> <p>Во Општина Пласница, со проектот беше предвидено да се адаптира еден дел од основното училиште во детска градинка. Но поради тоа што, Општина Пласница, добиле грант од Министерство за труг и социјала за истата цел, тие се откажаа од овој проект.</p>
Функционалност на објектот Само за инфраструктурни проекти	<ol style="list-style-type: none"> 1. Во ЈОУДГ „8ми Март-Пепрутка“, зафатите се направени во договор со градинката, на тие занимални каде што се интервенира децата беа отстранети во други занимални. Така по степену се работеше во делот на занималните (во фази); 2. Во ЈОУДГ „Развигорче“, надворешните зафати (замена на кров) не пречеа во работењето на градинката; 3. Со реконструкцијата на надворешната фасада во јавен објект во Кичево (нова зграда на општината) немаше никакви пречки во процесот на работење бидејќи истата зграда е напуштена и во моментот се реконструира за потребите на општинската администрација; 4. Во објектот на заедницата во с.Волино во Дебрца, интервенциите внатре и надвор во објектот беа изведени без никакви пречки бидејќи објектот беше напуштен поради лошите услови во самиот објект.
Остварување на намената на објектот Само за инфраструктурни проекти	<ol style="list-style-type: none"> 1. Со интервенциите во детската градинка „8ми Март - Пепрутка“ во Струга, се намалени топлинските загуди и другите енергенси, директни корисници на тоа се 200 деца; 2. Со интервенциите во детската градинка „Равигорче“ во Охрид, се намалени топлинските загуди и објектот е заштитен од врнежи од дожд и снег, директни корисници на тоа се 185 деца; 3. Со изведбата на надворешната термо фасада во административниот објект на Општина Кичево, се штеди од најмалку 50% од топлинската енергија. Директни корисници се 185 вработени; 4. Со направената реконструкција и изолација на објектот на задницата во с.Волино, се заштедува во топлинската енергија. Директни корисници 462 жители;
Фотографии	